

БЛАЖЕ КИТАНОВ

„Јана“ или портрет на младоста

Ристо Лазаров во македонската поезија стартуваше во 1972 година со стихозбирката „Ноќна птица во паркот“. Овде Лазаров презентираше отворен, едноставен начин на пеење, слободен и неврзан во својот тек, со слики навидум испревртени, но сосем препознатливи и јасни за секој што е „полнокрвно“ втурнат во секојдневјето и животот на урбаниот медиум. Тоа беа стихови во кои доминираше слободата на разумот и свеста; стихови што говореа за едно определено време, а кое го оквалификуваа Лазарова како поет на мигот, на времето што тече, што пулсира, што нè следи, време во кое се конферира, љуби, пие, сонува и над сè — време во кое се живее онака, како што тоа го диктира неминовноста.

Во оваа стихозбирка Лазаров правеше обиди да се доближи до „песната“, но кога тоа ќе го стореше, таа се дистанцираше од него, од неговата емоција и се правеше „мрдната“. Тоа ќе рече, иако беше придруж-

ник на сентименталното, секојдневјето, го упатуваше Лазарова во друг свет, што му налагаше своите опсервации да ги регистрира едноставно, слободно, со, би рекле, репортерски тон и јазик и на тој начин да се идентификува со секој кој беше фрлен во денонокното урбано живеење.

Во секој случај, Лазаров успеа да го наслика мигот и карактеристичните случки во денот. При тоа имаше одредени отсталувања (првиот циклус од стихозбирката), но заслугата е во храброто изобразување на светот преку експлозивен и смел тон на кажување, дотогаш малку познат и присутен во македонската поетска реч.

После седум години (пост скриптумот како да криеше порака: „повторно смишувам, ќе се јавам... итн.“), Лазаров минатата година се појави со нови стихови, со втора стихозбирка — „Јана“.

Во оваа книга Лазаров е подисциплиниран во градењето на својот поетски круг. Тоа е циклус од дваесет песни кои се плод од Јана, а за Јана. Всушност, тоа е само назив (може да биде и Ана или Данा, Мери или Лили, сеедно); па нека е и конкретна личност, преку која се открива поетот, младинецот, младинката, со еден збор — младоста на едно време, со сите свои белези и карактеристики. Пленува мокта на поетот кој оригинално и автентично успеал со јазик на улицата, но поетски нијансиран, да го забележи и соопшти сè она, што успеал да го види и доживее од кога памети за себе, од кога знае за Јана — тој континент од безброј специфики за младиот човек.

Како што минува времето, така се менува психичкиот и физичкиот ентитет на Јана. Уште во прво одделение таа „расчистува со религијата“, расте, станува спортистка, пионерски раководител, песнопојка, играорка. Таа мечтае за слава од типот на Брижит Бардо или Софија Лорен, мудрува, ги мрази пцовките и сите непристојности. Времето минува, таа влегува воadolесценција, напредува, станува интелектуалка — битна компонента на општеството и младината; се стреми кон естетското, кон етичкото, романтична е и во чекор со сите звиднувања во урбаната средина (са-

ка да остане долго време во диско-клуб, да се облекува по последната мода, да има возачка дозвола и др.). Многу желби да се оствари сè, да се стаса секаде. Зошто не? Јана ќе ја сртнеме и на работна акција:

„Јана кога е на работна акција
постојано е ударник прв
многу придонесува да се извршат сите должности
спрема татковината, слободата и правдата

Јана кога е на работна акција
ја сакам како бригадирски поздрав
како десет плускавици на рацете
како ударничка значка
ја сакам како секоја педа на мариовскиот пат
како црвениот барјак на Чучук Митра
како скаменетите опинци на Итар Пејо
како секој истрел од нагантот на Горѓи Сугаре...
(„Јана кога е на работна акција“)

Сосем јасно прикажување на Јана како работлива и активна младинка, како човек кој знае, да го возвиши чувството кај поетот, уште повеќе да го засака нашето минато, да го возвиши трудот во кој се крие најубавата хармонија за создавање на безброј човечки дела, за јакнење на братството и единството меѓу младите акцијаши. Истовремено, „Јана е динамит“ и „пали логорски огнови во бригадирските срца“ кои малку спијат, а повеќе сонуваат „цмок“ и „о-рук“.

Јана е во чекор со времето, мечтае за среќна иднина, долго останува пред огледалото „красејќи“ се со шерк-помада и лосиони во чија колекција нема место за Ристо Лазаров. Таа е позната меѓу сите, „во сите хотели... има специјален попуст за убавина, на плајжа Јана ја пуштаат бесплатно...“, а кога е во старото кино „Култура“ каде што „најдобро се грицкаат семки“ Јана

„е душман за сите заводници
има вртешка во очите

Јана е згрозена, се плаши но не вреска
(тој филм нема никој да го гледа)
цврсто, поцврсто стиска, стиска
Марлон Брандо со чело како на катус
Јана се плаши да не се помоча од страв
има меко перниче на газот
предна—нечујно!“

(„Јана кога е в кино“).

Јана не е богата, но е снаодлива, достоинствена и „чиста како езерски камен фрлен на сонце“. И повторно да се роди Јана и да се јави со одредени свои специфики (а без секакво сомневање е дека, таа се раѓа непрекинато) таа ќе биде поинаку насликана, поинаку презентирана, зашто времето минува и донесува нови нешта.

Поезијата во „Јана“ е реалистично гледање на настаниите, автентично сликање на сите младешки доживувања, страсти, акции и желби, житосани и глорифицирани преку јазикот на секојдневјето, на улицата, но сепак уметнички нијансиран. Во песните на „Јана“ нема место за „возвишена“ естетика, но естетското е во оригиналноста на јазикот и изразот, што ја избегнува баналноста, зашто поетски е осмислен преку творечката мок на Лазаров.

Јазикот во поезијата на „Јана“ е ослободен од секакви стеги и предрасуди. Тој е адекват на слободната и автентична мисла на Лазаров. Присутен е во неа изразот на една разбранувана младост, вклучена во сите пори на урбаниот живот и активитет. Оттука, констатираме дека, Лазаров е најмногу близок на себе си, а тоа го разликува од поетите на неговата, и не само негова, генерација. Тоа е поет на мигот, на одредено време обременето со свои случки и настани, со добри и негативни особини.

На Лазаров можеби ќе му биде забележано дека јот свет, но треба да се сфати дека таков начин на е премногу вулгарен и груб во изобразувањето на сво-

трансформирање на една стварност (чии сведоци сме и ние), на една вистина, го задржува вниманието на секој човек, кој има разбирање за метаморфозата на стихот, за поетот кој веќе зацртал еден свет.

„Јана“ е своевидна слика на едно време; „Јана“ е портрет на младоста видена преку окото на еден избувлив дух, кој на своевиден начин се идентификувал со времето во кое се движел и во кое се инкарнирал себе си и самата Јана. „Јана“ на Р. Лазаров е „приказна за младоста“, оригинален печат за една генерација, за едно време што битисувало и течело пред нас и пред очите на поетот, за времето во кое се движел тој (Лазаров) и сите оние, кои го минувале мостот распнат помеѓу одреден временски квантум исполнет со безброј радости и таги, мечтаења и пагања, сонувања и страдања, вистини и лаги.